



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Факултет за електротехника и информациски технологии



А П Л И К А Ц И Ј А

за стипендија на студенти запишани првпат во прва година во
учебната 2011/2012 година

Генерални информации за апликантот

Име и презиме _____

Дата и место на раѓање _____

Контакт-телефон _____

Адреса на живеење _____

Фотографија
(не постара од
шест месеци)

Формално завршено образование (степен, вид и бодови)

Студент на ФЕИТ по студиска програма

ПРАШАЛНИК

Образложете го вашиот интерес за високо образование?

Зошто го избравте овој факултет и од каде потекнува интересот за оваа насока?

Кој ви е омилен предмет и зошто?

Опишете го со неколку збора средното образование.

Наведете некој настан или случка што се случил за време на средното образование, а ќе ви остане во сеќавање.

Наведете дополнителни курсеви и обуки.

Наведете освоени дипломи од прво, второ или трето место од домашни или меѓународни натпревари за време на средното образование.

Каде се гледате себе си за 3 години ?

Хоби и активности во слободно време:

Опишете се себе си преку пет карактеристики:

Дали сте запознаени и дали се согласувате со критериумите и обврските за корисникот на стипендија, доколку сте вие корисник на стипендија од ЕВН Македонија, АД ЕЛЕМ и АД МЕПСО?

ДА /НЕ

Во случај на неисполнување на обврските, лицето посочено како солидарен гарант има обврска да ја надомести финансиската давачка.

Генерални информации за потписник/ солидарен гарант

(потписник на солидарен гарант може да биде само член на потесното семејство)

Име и презиме _____

Сродство со апликантот _____

ЕМБГ _____

Контакт-телефон _____

Адреса на живеење _____

Потребни документи:

- копија од диплома за завршено средно образование;
- копии од дипломи за посета на курсеви и други дополнителни обуки;

- копии од дипломи за освоено прво, второ или трето место на домашни или на меѓународни натпревари, освоени за време на средното образование;
- изјава дека не сте корисник на стипендија или на кредит од друга установа, институција или компанија, потпишана и од солидарен гарант;
- потврда за имотна состојба, работен однос и личен доход на солидарен гарант-потписник.

Изјава

Изјавувам под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека податоците наведени од моја страна во Апликацијата за стипендија се точни и вистинити.

Изјавил,

(име и презиме и потпис на апликантот)

Уредно пополнетата апликација/ прашалник треба да се достави до Студентската служба на ФЕИТ во периодот од 04.04.2012 до 11.04.2012 од 10:00 до 14:00 часот.

Покрај апликацијата потребно е да се достави и индивидуално креирано мотивациско писмо, како и потребните документи што се наведени во апликацијата.